



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Уп. бр. 08-47

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Павлидис С.А. Марбле-Граните (Pavlidis S.A. Marble-Granite) со регистрирано седиште во Индустриска Зона на Драма, П. Фах 99, ГР, 66100, Драма, Грција (Industrial Area of Drama, PO Box 99, GR-66100, Drama Greece) преку адвокатско друштво Пепељугоски од Скопје, на седницата одржана на ден 24.08.2017 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Павлидис С.А. Марбле-Граните (Pavlidis S.A. Marble-Granite) со регистрирано седиште во Индустриска Зона на Драма, П. Фах 99, ГР, 66100, Драма, Грција (Industrial Area of Drama, PO Box 99, GR-66100, Drama Greece) стекнува целосна контрола во Стоне Воркс Холдингс Цооперативеф У.А. (Stone Works Holdings Cooperatief U.A.) со регистрирано седиште во Принс Бернхардплеин 200, 1097 ЈБ Амстердам, Холандија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 07.07.2017, а дополнето на 27.07.2017 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) прими Известување за концентрација со која Павлидис С.А. Марбле-Граните (Pavlidis S.A. Marble-Granite) со регистрирано седиште во Индустриска Зона на Драма, П. Фах 99, ГР, 66100, Драма, Грција (Industrial Area of Drama, PO Box 99, GR-66100, Drama Greece) стекнува целосна контрола во Стоне Воркс Холдингс



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Цооператиеф У.А. (Stone Works Holdings Cooperatief U.A.) со регистрирано седиште во Принс Бернхардплеин 200, 1097 ЈБ Амстердам, Холандија, преку купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и дополнувањето го утврди следното:

Павлидис С.А. Марбле-Граните со регистрирано седиште во Индустриска Зона на Драма, П. Фах 99, ГР, 66100, Драма, Грција со приоритена дејност: ископување и обработка на мермер.

Павлидис С.А. Марбле-Граните нема поврзани друштва во Република Македонија.

Стоне Воркс Холдингс Цооператиеф У.А. со регистрирано седиште во Принс Бернхардплеин 200, 1097 ЈБ Амстердам, Холандија е холдинг компанија.

Стоне Воркс Холдингс Цооператиеф У.А. поседува 88,40% од акциите во АД за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен Мермерен Комбинат АД Прилеп.

Мермерен Комбинат АД Прилеп со седиште на ул. Крушевски пат ББ Прилеп и приоритетна дејност вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци, односно вадење, обработка и трговија на големо со мермер.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата* вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
Благој Чурлинов